



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"Trud" zemska automatska
meinica
Skoplje
ul. 87 br. 31

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 20 август 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 67

ГОД II

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата изнесуе 350.— дин. за полугодие или 700.— дин. за цела 1946 година. — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 22-619

479.

У К А З

На основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уставот Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда и измени и дополнуења на Законот за непосредни даноци, кој на основа овластуењето од членот 136 Уставот го донесе законодавните одбори на Сојузното векје и Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ЗАКОНОТ ЗА НЕПОСРЕДНИ ДАНОЦИ

Законот за непосредни даноци од 26 октомври 1945 година се потврдуе со измените и дополнуењата направени во овој закон, така да неговиот изменет, дополнет и пречистен текст гласи:

~~ЗАКОН~~

за непосредни даноци

I ГЛАВА

УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

На подрачјето на Федеративната Народна Република Југославија постоат следни непосредни даноци:

- данок на доходок; и
- данок на наследства и подароци.

Член 2

Данокот на доходок се дели спрема начинот на разрезот и наплатата на четири групи:

- I — данок кој што се одбива при исплатата односно пресметањето на приходите (данок по одбиток);
- II — данок кој што се разрезуе без пријава (данок по оценка без пријава);
- III — данок кој што се плаќа во непроменет износ (данок по фиксни став);
- IV — данок кој што се разрезуе спрема пријавите на даночните обвезници (данок по пријава).

Член 3

- 1) Даночната обвеза е општа.
- 2) Сите лица (физички и правни) плаќаат данок по овој закон, доколку не се со закон ослободени.
- 3) Државата плаќа данок на приходи од своите стопански претпријатија и имоти. Државните стопански претпријатија се сметаат секое за себе како одделен даночен обвезник

Член 4

1) Даночната обвеза почнуе со денот на отпочнуењето стопанската дејност, со почетокот на вршење занимавањето односно со денот на стечуење имотни предмети или права, а престануе на оној ден кога даночниот обвезник умрел, престанал да врши стопанска дејност, престанал да врши занимавање или го отугил односно изгубил имотниот предмет или правото. Кај правно лице даночната обвеза престануе со денот на престануење неговото постоење.

2) Стопанската дејност, односно вршење на занимавањето се сметаат да отпочнале кога работата стварно започнала.

3) Сите даночни обвезници се должни најдалеку за петнаесет дена од денот на почетокот односно на престанокот на даночната обвеза за тоа да донесат пријава на надлежниот даночен орган. Од тоа се изземаат даночните обвезници за приходи од I група. Месниот народен одбор, надлежен по домицилот на умрениот, ќе го извести даночниот оддел за смртта на даночниот обвезник.

Член 5

1) Данокот на доходок се разрезуе на физички лица на вкупниот износ од нивните приходи од територија на една народна република доколку со овој закон не е инаку пропишано

2) На правни лица данокот се разрезуе на сите нивни приходи од територија на целата држава.

Член 6

1) Ако домашниот даночен обвезник има приходи и од иностранство, го плаќа овој данок и на тие приходи, сем во случај ако докаже оти на тие приходи е платен соодветен непосреден данок во иностранство, а под услов на реципроцитет.

2) Ако лице од иностранство има приходи на територија на Федеративната Народна Република Југославија, го плаќа овој данок само на тие приходи.

Член 7

1) Сроковите одредени по овој закон се обвезни за секое и не можат да се продолжуат. Секое пречекоруење повлекуе законски последици. Исклучително, нема да повлекуе законски последици пречекоруење кое не премине петнаесет дена ако се оправда со особито важни разлози; ова не важи за чл. 14, чл. 48 ст. 2), чл. 53 и чл. 65.

2) Финансиските органи на државната управа можат во постапката по овој закон да одредат срокови кои што не се предвидени по овој закон, а кои ќе билат обвезни за сите лица и органи на државната управа

3) Како ден на предавачка се смета и денот на предавачка на поштата. Ако последниот ден на срокот падне во недела или на празничен ден кога надлештвата не работат, срокот се продолжуе до првиот нареден работен ден.

Член 8

При пресметането на данокот по овој закон разломците до 50 пари не се земаат во оглед, а преку 50 пари се заокружуваат на цел динар.

II ГЛАВА

ДАНОК НА ДОХОДОК

I Група

Данок по одбиток

Член 9

Данокот по одбиток се исплатува при исплата или одобрување на приходот без поднесување даночна пријава, а го плаќаат:

а) работници, намештеници и службеници — на приходите од односот на службата;

б) лица што примаат хонорари, награди и слични приходи за уметнички, научни, стручни и други работи — на хонорарите, наградите и слично;

в) сопственици на улози на штеѓња (по книшки, текуќи сметки и сл.), на хартии од вредност и удели — на приходите од улози, хартии од вредност и удели;

г) продавачи на лозови од Државната класна лотарија и на лозови од други одобрени лотарии — на приходите од продавачка лозовите;

д) добитници на згодиците по лозовите од други одобрени лотарии (сеп по лозовите на Државната класна лотарија) и по други хартии од вредност — на извлечените згодици;

е) добитници на згодиците во готово по обложувањата на трки, спортски и други приредби и на томболи — на згодиците (добивки) во готово;

ж) физички лица кои примаат камати од позајмениот капитал, вишок по осигурениот капитал преку уплата, провизија, рента, алиментација, приходи од патенти и лиценци, — доколку сите овие приходи им ги исплатуваат или одобруваат правни лица или физички лица кои се обврзани на водење работни книги — на овие приходи;

з) физички и правни лица од иностранство — на сите приходи што ги примаат од територијата на нашата држава, сеп на приходите од претпријатија, дукјани и занимавања и сеп на приходите од недвижни имоти

Член 10

Даночната основица на обврзаниците од I група ја чинат:

1) кај работниците, намештениците и службениците — приходите во пари и во натура кои што потечуваат од односот на службата. Во случај на едно лице има приходи од повеќе односи на службата, овие приходи не се собираат туку секој од нив претставува даночна основица за себе. Исто така ако работниците, намештениците и службениците примаат од истиот работодавач награди за прекувремена работа, за извонреден успех во работата или награди и додаци за специална, стручна или научна работа, овие приходи не се собираат со приходите од редовна работа, туку се оданочуваат одделно при секоја исплата;

2) кај лица што примаат хонорари, награди и слични приходи — хонорарот, наградата и слично;

3) кај сопственикот на улози на штеѓња, на хартии од вредност и удели — приходите од улози на штеѓња, хартии од вредност и удели. Приходите од секој улог, односно од секоја хартија од вредност, односно од секој удел прават одделна даночна основица.

4) кај продавачи на лозови на Државната класна лотарија и лозовите на други одобрени лотарии — бруто приходот од продавачката на лозовите;

5) кај добитниците на згодици по лозовите на други одобрени лотарии (сеп полозовите на Држав-

ната класна лотарија) и по други хартии од вредност приходите во вид на извлечени згодици.

б) кај лица од точ. г) чл. 9 законот — бруто згодиците (бруто добивка) во готово;

в) кај лица од точ. е) чл. 9 законот — бруто приходот кој им го исплатуваат или одобруваат домашните правни лица или физички лица кои се обврзани на водење работни книги; и

з) кај лица од иностранство точ. ж) чл. 9 законот — бруто приходот кој што домашните правни или физички лица им го исплатуваат или одобруваат.

Член 11

Од данокот на приход од односот на службата се ослободуваат;

1) по начелото на реципроцитет дипломатски застапници на странските држави и други лица на кои што по меѓународното право им припаѓа екстериториалност, нивните чиновници и намештеници, како и останатите лица на кои врз основа на меѓународниот договор или по меѓународно-правните начела им припаѓа право на ослободување, доколку се тие страни државјани;

2) ученици во поглед на својот приход од учење;

3) ученици во стопанство (чираци).

Член 12

1) Данокот се разрезува спрема скалата а по месечинот, неделниот односно дневниот приход. Кај приходи кои не се одредени на месец односно недела, туку за некое друго време, данокот се пресметува пропорционално на месечниот или неделниот износ, сметајќи ја неделата во 6 дена, месецот во 25 дена и годината во 300 дена.

2) Ако приходот не е одреден по времето (акорд на плата, плата од парче и слично), се пресметува приходот на износ кој што средно ќе падне или обично паѓа на ден, недела и месец.

3) Приходи од точ. 2—8 чл. 10 законот не се пресметуваат во годишен износ, туку данокот се пресметува по стопата која одговара на височината од исплатениот или одобрениот приход за секој поедин случај.

Член 13

Лица кои вршат исплата или одобрување на приходите подложни на данок по одбиток (чл. 10 законот) се должни при исплатите или одобрувањата на приходите да го запрат данокот по соодветната стопа од чл. 49 на овој закон.

Член 14

Данокот по одбиток кој што е запрен при месечните исплати или одобрувања кои се вршат унапред се предава на државната благајна до 10-иот ден на истиот месец; данокот по останатите исплати и одобрувања што е запрен во првата половина на месецот се предава на државната благајна најдалеку до 25-иот ден на истиот месец, а данокот што е запрен во втората половина на месецот најдалеку до 10-иот ден на следниот месец. Со исклучение, данокот на приходи од улози на штеѓња кај кредитните установи, данокот на приходи од продавачка лозовите на Државната класна лотарија и данокот на згодиците по лозовите и по други хартии од вредност се предава на државната благајна во рок од 30 дена од денот на исплатата односно одобрувањето на приходот.

Член 15

1) Ако работници, намештеници и службеници имаат приходи и од други извори, сеп приходите што се оданочуваат по I група, се должни да поднесат даночна пријава за сите свои приходи. Во тој случај приходите од односот на службата се оданочуваат по стопата на I скала чл. 49 законот, која одговара на

собиорот од сите приходи, а приходите од други извори се оданочуваат по стопата на II скала чл. 49 законот, која такагјере одговара на собиорот на сите приходи. Со исклучение, ако собиорот на сите приходи преминуе 80.000 динари годишно, сите приходи се оданочуваат заедно по стопата на II скала чл. 49 законот. На ист начин ќе се оданочуваат и хонорари, награди и слични приходи вон од односот на службата на лица од точ. б) чл. 9 законот кои имаат приходи и од други извори.

2) Ако сопственици на хартии од вредност и удела и лица од точ. е) чл. 9 законот имаат приходи и од други извори, сепак приходите кои се оданочуваат по I група, се должни да поднесат даночна пријава за сите свои приходи заради оданочување на начин пропишан за IV група.

3) Останатите физички лица од чл. 9 на законот ни во кој случај не се должни да ги пријавуваат овие приходи, макар да имаат приходи и од други извори. Правните лица ги пријавуваат и овие приходи — сепак приходите од продавачка лозови на Државната класна лотарија, — доколку имаат приходи и од други извори.

4) Во сите овие случаи на приходите од чл. 10 на овој закон ќе се врши наплата на данокот на начин предвиден во тој член, ама вака наплатениот данок ќе се одбие на обвезникот од данокот разрезан на начин предвиден за IV група.

II Група

Данок по оцена без пријава

Член 16

1) Данок по оцена без пријава плаќаат земјоделци кои се занимаваат со поделелство сами или и со помош на тугја работна снага.

2) Под земјоделец во смисла на претходниот став се разбира поделелско домаќинство кое се занимава со поделелство и со узредно работење во поделелството.

3) Земјоделски деца под 18 години старост и земјоделци трајно неспособни за привредување спаѓаат во оваа група и во случај кога сами не се занимаваат со поделелство.

Член 17

1) Даночната основица на обвезниците од II група ја чинат приходите од поделелството и узредните работења во поделелството, кои што едно поделелско домаќинство ги постигнуе во текот на даночната година.

2) При пресметането на приходите од поделелството даночната комисија извршува инспекции од утврдениот катастарски чист приход кој може да го смали односно зголеми во случај да е стварниот приход на обвезникот спрема доставените и подати помал односно поголем најмалку за 20% од неговиот катастарски чист приход утврден спрема Уредбата за делокруг и начин на работата на комисијата за утврдување приходите од земјиштата во краишта каде уште не се изработени катастарски подаци од 9 мај 1928 година.

3) Ако земјоделците имаат приходи на кои се плаќа данок по одбиток, овие приходи не се собираат со нивните приходи од поделелството и узредните работења во поделелството, туку се оданочуваат одделно на начин предвиден за I група.

Член 18

1) Ако обвезниците од чл. 16 на овој закон имаат приходи и од други извори сепак приходите од поделелството и узредните работења во поделелството и сепак приходите на кои се плаќа данок по одбиток, се должни да поднесат даночна пријава за сите свои приходи сепак за приходите на кои се плаќа данок по одбиток. Во тој случај сите овие приходи се собираат уедно и се оданочуваат на начин пропишан за IV група.

2) Исто така уживателите и закупците на поделеските имоти, сепак вдовци со право на вдовичко

уживање, се должни да го пријават на надлежниот даночен оддел постоење правото на уживање односно на закупниот однос. Пријавата мора да содржи: ознака на катастарската единица, вредност и срок за траење правото на уживање односно условите и срокот за траењето на закупниот однос. Пријавата мора да биде поднесена најдоцна во срок од 15 дена од денот на превземањето поделескиот имот.

III Група

Данок по фиксни став

Член 19

Данок по фиксни став плаќаат:

1) куќини помошници;

2) лица кои што не вршат стопанска дејност во постојан локал или на постојана пазарна тезга, туку на јавни места или по куќите (носачи, тестераши, торбари, улични продавачи и тн.); и

3) агенти што патуваат и трговски патници, доколку немаат постојана работна просторија, во кој случај се оданочуваат на начин пропишан за IV група.

Член 20

1) Данокот по фиксниот став се плаќа пред почетокот на занимавањето и тоа: ако занимавањето почне во првата половина на годината во цел годишен износ, а ако занимавањето почне во втората половина на годината во полугодишен износ.

2) Ако обвезниците од оваа група имаат и други приходи сепак приходите од чл. 10 законот, се должни да поднесат даночна пријава за сите свои приходи сепак за приходите на кои се плаќа данок по фиксниот став. Во тој случај сите овие приходи се собираат уедно и оданочуваат на начин пропишан за IV група.

IV Група

Данок по пријава

Член 21

Данок по пријава плаќаат сите физички и правни лица кои што вршат извесна стопанска дејност или вршат самостојно занимавање во цел на стечување приходи или имаат приходи од имотни предмети или права, доколку не се работи за приходи или лица кои се оданочуваат по групите I до III.

Член 22

1) Даночната основица на обвезниците од IV група чинат нивните вкупни приходи сепак приходите од улогите на штеѓња кај кредитните установи и други приходи на лица од ст. 3) чл. 15 законот.

2) Исклучително од прописите на предниот став должни се правните лица да ги изведат во својата пријава и сите свои приходи од улогите на штеѓња и од другите извори по I група под условите од ст. 3) чл. 15 законот.

Член 23

1) Установите кои што вршат јавна служба можат да бидат ослободени од плаќање на овој данок во целост или делимично. Кои установи ќе се сметаат за установи кои вршат јавна служба и во кои граници ќе се ослободат од данокот ќе пропише Владата на ФНРЈ по предлог на Министерот на финансите на ФНРЈ.

2) Приходите на зградите на странски држави во кои се сместени нивните дипломатски и конзуларни претставништва се ослободени од плаќање на данок под услов на реципроцитет.

III ГЛАВА

ДАНОК НА НАСЛЕДСТВА И ПОДАРОЦИ

Член 24

1) Данок на наследства и подароци плаќаат наследници, легатори и лица на кои се чинат подароци, а тоа спрема вредноста на наследството, легатот или подарокот, степенот на роднинството и височината на даночното задолжување на примателот на наследството, легатот или подарокот во моментот на смртта на оставачот односно во моментот на давање подарокот.

2) Овој данок се плаќа на сета вредност на наследството, легатот и подарокот по одбиток на долговите кои што ги теретаат а се плаќа и на наследства, легати и подароци од иностранство.

3) Странци кои што примаат наследства или подароци во нашата земја го плаќаат овој данок како и нашите државјани.

4) Ако наследникот на имотот умрел пред но што истото му е предадено во наследство врз основа на судска одлука, тогаш на последниот наследник ќе му се разреже данок на наследство спрема степенот на роднинството меѓу него и неговиот оставач, без оглед на тоа што на претходните наследници не е разрежан данок на наследства.

Член 25

1) Од данок на наследства и легати се ослободуваат:

а) жена, маж, деца, татко и мајка на оние лица кои загинале во војната почнувајќи од 6 април 1941 година и подоцна во борбата против окупаторот, потоа оние кои што загинале или настрадале заради учествување во народноослободителната борба како и оние лица кои што не биле противници на народноослободителната борба а настрадале од непријателот во земјата или во непријателските лагери — ако во сите овие случаи вредноста на наследството односно имотот кој е предмет на плодуюживање не преминуе 30.000 динари за секое од споменатите лица. Ова ослободување важи и за наследници и плодуюживатели на имотот на лица кои што пред истекот на 2 години од свршетокот на војната умреле од болест и повреди задобиеени во народноослободителната борба или во непријателските лагери;

б) земјоделци кои со оставачот-земјоделецот живееле во заедница и се занимавале со поледелство на наследниот поледелски имот односно на поледелскиот имот кој што е предмет на плодуюживање ако вредноста на наследниот односно уживаниот дел на поледелскиот имот не преминуе 30.000 динари. Под поледелски имот во овој случај се смета оној имот кој како целост претежно служи во поледелски цели.

в) брачен другар за уживање имотот на умрениот брачен другар ако вредноста на имотот оптеретен со ова право не преминуе 50.000 динари;

г) држава;

д) домашни задужбини основани во научни, уметнички, просветни, здравствени и социални цели;

е) Единствените синдикати на работниците и намештениците на Југославија, Централниот совет на Народната младина на Југославија, Антифашистичкиот фронт на жените и Народниот фронт на Југославија и нивните организации;

2) Од данок на подароци се ослободуваат:

а) држава;

б) домашни задужбини основани на научни, уметнички, просветни, здравствени и социални цели;

в) Единствените синдикати на работниците и намештениците на Југославија, Централниот совет на Народната младина на Југославија, Антифашистичкиот фронт на жените и Народниот фронт на Југославија и нивните организации;

г) обичајни подароци меѓу роднини и пријатели (подароци при раѓање, венчање, празници), до-

колку поедини подароци не преминуат вредност од 10.000 динари. Ако вредноста на подароците преминуе 10.000 динари, тогаш ќе се исплати данок на подарокот само на вишокот преку оваа сума; и

д) подароци и прилози на ученички и работничко-намештенички мензи; подароци и прилози за збринување сиромашни слоеви и други слични давања во хумани цели.

Член 26

Вредноста на наследството, легатот и подарокот се утврдуе спрема времето на смртта на оставачот, односно спрема времето кога е подарокот направен. Ако приемот на наследството, легатот или подарокот е условен, вредноста се одредуе спрема времето во кое условот е исполнет.

Член 27

1) Ако е предметот на наследство, легат или подарок оптеретен со право на плодуюживање, данокот се разрежуе на сета вредност на наследството, легатот или подарок, но наплатата на данокот за оптеретениот дел на наследството, легатот или подарокот се одложуе до престанувањето на плодуюживањето.

2) Како вредност на плодуюживањето се зема: а) ако е времето на траењето за плодуюживање неодредено (неизвесно) — десетострукиот износ од вредноста на едногодишното плодуюживање. Исклучително, ако плодуюживањето е врзано за постоење на некакво удружење или установа чие траење не е унапред одредено — дваесетострукиот износ од вредноста на едногодишното плодуюживање;

б) ако е времето на траењето за плодуюживање одредено — собирот на сите вредности на плодуюживањето за односното време, со тоа да не може да го прејде дваесетострукиот износ на вредноста од едногодишното плодуюживање;

в) ако е плодуюживањето утврдено делимично на одредено а делимично на неодредено време — собирот на вредностите од плодуюживањето за одреденото време и вредностите на плодуюживањето за неодредено време, со тоа да тој собир не прејде дваесетоструката вредност на едногодишното плодуюживање;

г) ако е времето на траењето за плодуюживање доживотно — спрема годините на староста на плодуюживателот;

до 15 години — дваесетоструката вредност на едногодишното плодуюживање;

преку 15 до 25 години — осумнаесетоструката вредност на едногодишното плодуюживање;

преку 25 до 35 години — шеснаесетоструката вредност на едногодишното плодуюживање;

преку 35 до 45 години — тринаесетоструката вредност на едногодишното плодуюживање;

преку 45 до 55 години — десетоструката вредност на едногодишното плодуюживање;

преку 55 до 65 години — седмоструката вредност на едногодишното плодуюживање;

преку 65 до 75 години — четвороструката вредност на едногодишното плодуюживање;

преку 75 до 80 години — двоструката вредност на едногодишното плодуюживање; и

преку 80 години — едноструката вредност на едногодишното плодуюживање.

Ако плодуюживањето се односуе на повеќе лица под услов да се престануе со смртта на првиот кој што ќе умре, вредноста на плодуюживањето ќе се утврди спрема годините на староста на најстарото лице; а ако плодуюживањето престануе со смртта на уживателот кој последен ќе умре, вредноста на плодуюживањето ќе се утврди спрема староста на најмладото лице;

д) ако вредностите на годишното плодуюживање се нееднакви, како годишна вредност ќе се земе средната вредност на плодуюживањето;

е) ако вредноста на плодуюживањето не е утврдена со одреден износ, како годишна вредност на

плодоуживањето ќе се зема дваесетниот дел од вредноста на стварите оптеретени со плодуживање;

е) ако едногодишниот приход на паричниот капитал не е одреден, ќе се зема 6% годишно од вредноста на капиталот даден на плодуживање.

Член 28

1) Месниот народен одбор го известува за смртта на секое лице околинскиот суд и околинскиот народен одбор во рок од два месеца од денот на смртта. Месниот народен одбор врши попис и процена на заоставината на умрените лица и записникот за тоа го доставува на околинскиот суд и околинскиот народен одбор.

2) Ако околинскиот народен одбор од оправдани разлози не ја привати процената на заоставината која што ја извршил месниот народен одбор, ќе го псвика старателот на заоставината, ќе му ги соопшти своите разлози и ќе проба согласност со него, па доколку не постигне согласност ќе одреди комисија која на самото место ќе изврши процена. Трошковите на комисијата процена во овој случај ги сноси државата. Ако комисијата процена се врши по барања на старателот на заоставината, трошковите паѓат на терет заоставината.

3) Околинскиот народен одбор резултатот на процената ќе го достави на околинскиот суд кој, по расправата на заоставината, ќе го устави предметот на околинскиот народен одбор заради разрез на данокот.

Член 29

Овој данок се плаќа во рок од 30 дена по соопштување на решењето.

Член 30

1) Во случај на подароци меѓу живите, лицето кое подарокот го прима и лицето кое подарокот го дава се должни за подарокот да поднесат пријава во рок од 30 дена на околинскиот народен одбор, надлежен по домицилот на лицето кое подарокот го прима. Ако околинскиот народен одбор не е согласен со пријавената вредност на подарокот ќе прибави од месниот народен одбор извештај за вредноста на подарокот и понатаму ќе постапи по ст. 2) чл. 28 на законот. За даночна основица во овој случај ќе се земе комисијски утврдената вредност на подарокот.

2) Ако во текот на година дена подарокодавачот му подари за истото лице повеќе пати движни или недвижни ствари, ќе се разреже данок на подарок на вкупната вредност на подарените ствари во текот на годината.

3) Во случај на пренос недвижен имот меѓу живите делимично со накнада а делимично бесплатно, ќе се наплати данок на подарок по прописите на овој закон од вредноста на делот кој што се дава бесплатно, а од делот кој што се дава со накнада — по прописите што важат за пренос со накнада.

IV ГЛАВА

ПОСТАПКА ЗА РАЗРЕЗ И НАПЛАТА

а) Даночна основица

Член 31

1) Даночната основица на IV група на една даночна година ја чинат приходите стечени во таа година.

2) Даночната година се поклопуе со календарската. Кај оние даночни обвезници кај кои работната година не се поклопуе со календарската даночната основицата ја чини приходот на онаа работна година која се завршува во таа даночна година.

Член 32

Приходите кои ја чинат даночната основица на групата IV се добиваат кога од бруто приходите на поедини извори ќе се одбнат дозволените одбници (член 33 и 34).

Како годишен бруто приход се смета:

1) кај недвижни и движни предмети, стварно издадени под закуп (кирија, наем) — износот на за-

купнината додавајќи му ги сите останати накнади, макар во кој вид биле, кои што закупувачот врз основа на закупот е должен да му ги чини на закуподавачот;

2) кај згради кои што обвезникот сам ги искористува или ги дава на употреба на друг бесплатно или под стварна вредност — стварната годишна закупна вредност. Од ова се изземаат работните простории кои што обвезникот ги употребува за вршење својата стопанска дејност, како и зградите на земјоделецот кои што тој сам ги употребува;

3) кај дукјани, претпријатија и слободни занмавања — годишниот бруто приход од тие извори.

Член 33

Во цел на утврдување чист приход од разни извори се признаваат следните одбници од бруто приходот:

1) кај имотни предмети што се издаваат под закуп или се употребуваат за сопствена употреба: трошковите за одржување, на управата и амортизацијата;

2) кај дукјани, претпријатија и слободни занмавања:

а) закупнината за локалот;

б) платите и наплатите во пари и натура на работниците, намештениците и службениците;

в) каматите на долговите кои ја теретат работата;

г) отписите односно дотациите на фондовите на име амортизација на предметите кои служат за вршење стопанска дејност на даночниот обвезник, како што се згради, постројки, мртв инвентар итн. Сепак тоа се дозволува кај рударските претпријатија амортизација на трошковите за испитување сразмерно на количината на годишната извадена руда спрема целокупната количина на откриената руда;

д) отписите или дотациите на фондовите за покријке самивите или ненаплативите побарувања; во случај на наплата отписаните побарувања ќе се одночуат тие како приход во годината на наплатата;

г) платените непосредни даноци, такси, доприноси за осигурувања намештениците во границите на законската обвеза, премините за осигурување згради, дукјани, стека и постројки и други обвезни давачки;

е) приходите од иностранство под условите предвидени во чл. 6 на овој закон;

ж) оданочената добивка прелесена од претходната работна година;

з) кај осигуригелните претпријатија онаа сума што е ставена во премиски резерви по поедини гранки на осигурувањето, како и каматите на такви резерви се додека тие суми не се употребуваат за други работни цели;

и) секој губиток и издаток ставен на терет на веќе оданочениот фонд;

ј) сите издаци кои што служеле за стечување на приход.

Член 34

Не можат како одбници по чл. 33 на овој закон да се признаат:

1) сумите употребени од текуќите приходи за поголеми претпријатието или дукјанот, поголеми работниот капитал или за изградување долговите;

2) платените или резервисаните непосредни и месни даноци за своја или туѓа сметка (на пр.: за своите работници и намештеници);

3) трошковите на куќанството на даночниот обвезник макар во кој облик;

4) каматите на ситот вложен сопствен капитал;

5) загубите од претходните работни години;

6) накнадите или користите кои правните лица, макар во кој вид, ги исплатуваат на оснивачите или на другите членови во полза нивна или на нивните фамилии или на нивните претпријатија;

7) тангемите, дневниците и другите слични награди на членовите на управниот и надзорниот одбор.

бор како и недоговорените тантиеми на останатите службеници на претпријатието;

8) Сите други издаци и губици кои што не се во врска со работењето.

Член 35

При утврдувањето на даночната основица и разрезот данокот на доходок се признаваат следни олеснувања:

1) кај даночните обвезници на данокот по одбиток на приходите од односот на службата додаток на деца не влегуе во даночна основица. Ако обвезниците на данокот по одбиток на приходите од односот на службата имаат приходи и од други извори, па заради тоа се задолжуваат со данок по IV група, додатокот на деца и во тој случај не се внесуе во даночна основица, а не може да се признае олеснувачка по следната точка при пресметането на данокот по IV група на овие приходи;

2) кај даночните обвезници на II и IV група се смалуе даночната стопа за секое малолетно дете од 14 години односно на школување до 18 години старост кое што нема самостоен доходок, и тоа:

со 2 ако даночната основица не преминуе 5.000 динари;

со 1,5 ако даночната основица не преминуе 10.000 динари; и

со 1 ако даночната основица не преминуе 15.000 динари.

Ако се обата родители даночни обвезници на II или IV група, олеснувачката ќе се признае кај таткото, а кај мајката ако се децата кај неа на издржување.

Малолетните деца ќе се смета да немаат самостоен доходок во оние случаи во кои на нивните родители би им припаѓало правото на прием додаток на деца кога би биле во државна служба;

3) кај земјишните заедници (селски, општински, племенски и сл.) даночната основица се смалуе за 30%.

Член 36

Даночни пријави поднесуваат:

1) обвезниците од чл. 9 овој закон ако имаат и други приходи кои не се оданочуваат на начин предвиден за I група;

2) обвезниците од II група (поделелски домаќинства) ако сем приходите од поделелство и узгредните работења во поделелството и сем приходите на кои се плаќа данок по одбиток имаат приходи и од други извори;

3) обвезниците од IV група за сите свои приходи освен за приходите од ст. 3) чл. 15 овој закон; правните лица мораат во своите пријави да ги искажат и овие приходи доколку имаат приходи и од други извори.

Член 37

1) Работни книги се должни да водат следните даночни обвезници:

а) сите правни лица, сем селските земјишни заедници од тој чл. 35 законот и селските работни кооперации кои се занимаваат со заедничко стопанство; и

б) физички лица кои што се сопственици на индустриски, рударски, банкарски, бродарски и на меѓународно-транспортни претпријатија и мањазачници; и

в) физички лица на кои што даночната основица на данокот на доходок е утврдена со 200.000 динари

или повеќе на територија на една народна република. Обвезата на овие лица за водење книги почнуе од првиот ден на вториот месец по приемот на извештајот за утврдена даночна основица и разрезот на данок, а престануе на крајот на втората година по годината за која што даночната основица е утврдена под 200.000 динари.

2) Даночни обвезници кои што се должни да водат работни книги се обврзани со пријавата да поднесат биланс и сметка на губитокот и добивката.

3) Правни лица кои што ликвидираат се должни да поднесат ликвидационен биланс.

Член 38

1) Даночна пријава се предава по општиот јавен позив и во срок во него предвиден, кој што не може да биде покус од 30 или подолг од 60 дена. Срокот на предавачката во јавниот позив го одредуе министерот на финансии на народната република.

2) Правните лица на кои што разрезот се врши по билансот се должни да поднесат пријава во срок од 60 дена по свршетокот на работната година. Во исклучителни случаи може министерството на финансии на народната република да го продолжи срокот за поднесување даночни пријави.

Член 39

1) Даночната пријава се поднесуе на надлежниот народен одбор непосредно или преку месниот народен одбор кој е должен да даде потврда за поднесената пријава.

2) Даночните обвезници, физички лица кои што имаат извори на приходи на територија од повеќе околиски народни одбори на истата народна република ќе ги назначат во својата пријава на околинскиот народен одбор на својот домицил изворите на приходите и од територија на другите околии.

3) На останатите околиски народни одбори ќе ги пријават тие само приходите од територија на односната околија со назначување домицилот.

4) Даночниот обвезник кој што има приходи од територија на народна република во која нема домицил поднесуе пријава на околинскиот народен одбор на чија територија има извор на приходи. Ако има извор на приходи на територија од повеќе околиски народни одбори во народната република во која нема свој домицил, ќе поднесе пријава на околинскиот народен одбор на онаа народна република на чија територија има најголем извор на приходи, а во сето останало ќе постапи аналогно со одредбите на ст. 2) и 3) на овој член.

5) Правните лица обврзани на јавно полагање сметка ќе ги назначат во својата пријава на надлежниот народен одбор приходите од територија на целата држава.

6) Непиомените или недоволно пиомените даночни обвезници, ако не се обврзани да водат трговски книги, можат пријавата да ја поднесат и усмено кај надлежниот народен одбор, за што ќе се состави записник. И за вака поднесена даночна пријава на народниот одбор е должен да даде потврда.

Член 40

Ако даночниот обвезник не поднесе даночна пријава во пропишан срок, даночната основица ќе се утврди и без пријава.

Член 41

Државните надлештва, установи и претпријатија, како и приватните лица што располагаат со подаци потребни за утврдување основиците на даночните обвезници се должни на барање од надлежниот државен орган да ги дадат тие подаци.

Член 42

1) Даночните основици на овие обвезници кои што се должни да поднесат пријава ги утврдуат даночните комисији, и тоа:

а) за физички лица, земјишни заедници, селски работни кооперации и за државните згради и земјишта што не се во состав на државните стопански претпријатија — комисиите при околските народни одбори, а

б) за правни лица — комисиите при окружните народни одбори односно при околските народни одбори во народните републики во кои што нема окрузи. Министерството на финансите на народната република може да одреди да една комисија биде надлежна за обвезници — правни лица — од територија на повеќе окрузи односно околии.

2) Даночните комисији се состоат од претседател и четири члена. Претседателот на комисијата е член на околскиот односно окружниот народен одбор, кој што раководи со финансиските работи на тој одбор. Од другите четири члена на комисијата при околскиот народен одбор најмалку двајца мораат да бидат од местото на даночниот обвезник чијата даночна основица се утврдуе, а најмалку еден член од стопанската гранка на тој обвезник.

3) Членовите на комисијата ги поставуе односно сменуе извршниот одбор на овој народен одбор при кој што комисијата работи.

4) Претседателот во отсуство го заменуе член на одборот кој го избере околскиот односно окружниот народен одбор.

5) Комисијата во работата ја помага стручниот референт кого ќе го одреди окружниот народен одбор за комисиите при околските народни одбори, односно министерството на финансите на народната република за комисиите при окружните народни одбори. Стручниот референт должен е за секој конкретен случај да поднесе реферат.

6) Месната надлежност на комисијата се утврдуе спрема доминантниот на даночниот обвезник, односно за правните лица спрема местото на седиштето на управата.

7) Членовите на комисијата пред започнувањето работата полагаат клетва.

8) Функцијата на членовите на даночната комисија е почесна граѓанска должност. Исклучително може министерот на финансите на народната република да одреди дневница како накнада на направените трошкови односно на затубениот приход.

Член 43

Кај даночните обвезници на групите II и IV кои што не поднесуат биланси, даночната комисија ја утврдуе основицата по своето слободно уверење, земајќи ја во оглед пријавата и присобраните подаци. Кај лица кои што се должни да водат работни книги комисијата ќе ја цени вистинитоста на билансот и спрема најдената стварна состојба ќе ја утврди даночната основица. Даночните обвезници мораат да бидат обавестени за денот на расправата и можат да учествуваат во расправата за својот предмет.

Член 44

Решенјата на комисијата за височината на даночната основица мораат да бидат образложени во записник.

Член 45

1) Во случај да еден даночен обвезник има извори на приходи на територија од повеќе околии, даночните комисији за тие околии ќе дадат извештај за височината на приходите од своите територии

и ќе ги достави на даночната комисија на доминантниот на даночниот обвезник. Оваа комисија ќе ја утврди вкупната даночна основица на сите извори на приходите од тој даночен обвезник.

2) Ако даночниот обвезник — физичко лице — има извори на приход на територија од повеќе околии на народната република во која што се навогја неговиот доминантен, даночните комисији за околиците во кои што се спрема пријавата навогјаат помали извори на приходот ќе го достават извештајот за височината на приходите од своите територии на даночната комисија на околицата во која што се навогја главниот извор на приходите, која ќе ја утврди вкупната даночна основица на тој даночен обвезник во таа народна република.

Член 46

1) Разврстување на даночните обвезници по групи, како и разрез по основиците кој што го утврдила комисијата го врши финансиското одделение или финансискиот отсек на народниот одбор на доминантниот на даночниот обвезник, односно на местото на главниот извор на приходите во случај на оданочување приходите во народната република во која што не се навогја доминантниот на даночниот обвезник.

2) Кај работниците, намештениците, службениците и кај лица кои што примат хонорари, награди и слично за уметнички, научни, стручни и други работи, а кои што имаат приходи и во односот на службата како и кај физичките и правните лица обвезници на јавно полагање сметка, ќе се одбие од разрезаниот данок веќе платениот данок на приход од односот на службата, од хонорарот односно од влогот, хартиите од вредност и уделите и на други приходи кои што се оданочуваат по I група.

Член 47

1) До разрезот на данокот на групите II и IV за текувјата година даночниот обвезник плаќа аконтација спрема задолжението за претходната година.

2) Кај нови даночни обвезници, дури не се изврши прв разрез, височината на аконтација ја одредуе финансиското одделение односно финансискиот отсек на надлежниот народен одбор.

Член 48

1) По утврдената даночна основица и височината на разрезот на данокот по пријава му се доставуе на даночниот обвезник извештај.

2) На обвезниците од II група, кои што не поднесуваат пријава им се соопштуе разрезот со ставање распоредот на увид за време од 30 дена.

3) На обвезниците од IV група на кои што се врши разрезот врз основа на биланс им се издава одделно решење за разрезот.

б) Даночни стопи

Член 49

1) Даночни стопи од групите I, II и IV на данокот изнесуваат:

Даночна основица (во хиљади)		I За приходи од односот на службата, ва хонорари, награди и слични приходи во односот на службата, за ренти, алиментации и приходи од улози на штедна кај кредитните установи (во проценти)	II За сите останали приходи (во проценти)
До	1		12
преку	1— 2		12,5
"	2— 4		13
"	4— 6	2,5	13,5
"	6— 8		14
"	8— 12		14,5
"	12— 15	2,6	15

Даночна основица (во хиљади)	I За приходи од одно- сот на службата, за хонорари, награди и слични приходи вон односот на службата, за ренти, алиментации и приходи одулози на штедна кај кредит- ните установи (во проценти)	II За сите оста- нали приходи (во проценти)
преку 15— 18	2,8	16
" 18— 21	3	17
" 21— 24	3,5	18
" 24— 30	4	19
" 30— 36	4,5	
" 36— 42	5	20
" 42— 48	5,5	
" 48— 54	6	21
" 54— 60	6,5	22
" 60— 66	7	
" 66— 72	7,5	
" 72— 78	8	
" 78— 84	8,5	23
" 84— 90	9	
" 90— 96	9,5	
" 96— 102	10	24
" 102— 108	10,5	
" 108— 114	11	
" 114— 120	11,5	
" 120— 126	12	
" 126— 132	12,5	
" 132— 138	13	25
" 138— 144	13,5	26
" 144— 150	14	
" 150— 156	14,5	
" 156— 162	15	27
" 162— 168	15,5	
" 168— 174	16	
" 174— 180	16,5	
" 180— 186	17	29
" 186— 192	17,5	
" 192— 198	18	
" 198— 204	18,5	
" 204— 210	19	
" 210— 216	19,5	32
" 216	20	35

2) При разрезот данок на даночни основици до динари 10.000 на обезвизиците на кои што им е главно занимавање поделство се смалуат даночните стопи со бројот 2.

3) При разрезот данок на селските работни ко-операции ќе се примени даночна стопа што одговара на средниот приход на членовите од дотичната ко-операција.

4) Удружението на војните инвалиди, како дано-чен обезвизик од IV група плаќа данок по даночната стопа од 10%.

5) Од главните колектори за продавање лозови на Државната класна лотарија и другите одобрени лотарији се наплатуе данок по стопата од 5%.

6) Данокот на згодици по лозовите од другите одобрени лотарији (освен по лозовите на Државната класна лотарија) и на згодиците по другите хартии од вредност се наплатуе по стопата од 5%.

7) Данокот на згодици (добивки) во готово по обложувањето на трки, спортски и други приредби и на тоботи се наплатуе по стопата од 10%.

Член 50

Данокот за III група (член 19 — фиксни ставови) изнесуе:

1) за кукјните помошници и лица кои што не вршат стопанско работење во постојан локал или на постојана пазарна тезга, туку на јавни места или по кукјите (носачи, тестераши, торбари, улишти продавачи и тн.) 300 динари годишно, а за поделски работници-безземјаша 150 динари годишно;

2) За патујукјите агенти и трговски патници 2.400 динари годишно.

Член 51

1) Стопите на данок на наследства и подароци изнесуат:

(Види ја табелата на страната 817)

2) Ако вредноста на наследства на лица споменати во точ. а) ст. 1) чл. 25 на законот преминуе 30.000 динари, тогаш тие плаќаат данок на вишокот на наследство од преку 30.000 динари по стопата смалена за 50% од пропишаната стопа во ов. чл. 25. Ако вакви лица наследуат само право на плодоуживање, плаќаат данок по смалена стопа само на делот на вредноста од плодоуживањето кој сразмерно отпаѓа на уживање на имотот преку 30.000 динари.

3) Ако вредноста на наследениот односно уживаниот поделски имот на лицето од точ. б) ст. 1) на законот не преминуе 150.000 динари, тогаш се плаќа данок на вишокот на вредноста на наследство односно уживањето на имотот преку 30.000 динари. Во тој случај разрезаниот данок на наследство се смалуе:

кај наследениот (уживаниот) имот преку 30.000 до 50.000 динари со 40%;

кај наследениот (уживаниот) имот преку 50.000 до 75.000 динари со 30%;

кај наследениот (уживаниот) имот преку 75.000 до 100.000 динари со 20%; и

кај наследениот (уживаниот) имот преку 100.000 до 150.000 динари со 10%.

4) Ако лицата од категориите од II до VI живеале во фамилијарна или стопанска заедница со умрениот, плаќаат данок по првата пониска категорија од онаа која што би ја плаќале инаку. Ако децата (прва категорија) живеале во заедница со умрениот, им се смалуе даночната стопа за 10%.

5) Исплатените или одобрените суми по осигурувањата на животот во корист на трети лица не се собираат со вредноста на другите предмети на наследство односно подароци, туку се оданочуат одвоено по стопата смалена за 50% од пропишаната стопа во овој член. Осигурителните друштва должни се да го заират овој данок и да го предадат на државната благајна на начин и во срок пропишан во чл. 13 и 14 на овој закон.

Член 52

Кај применувањето на скалата од чл. 49 и 51 на овој закон данокот по повисоката стопа не може да биде поголем од данокот по најблиската гориска стопа зголемена со разликата на даночната основица заради која би се применила повисоката стопа.

в) Постапка за наплатување данокот

Член 53

1) Аконтацните на данокот од II група доспеваат за плаќање во два еднакви годишни obroci: на 1 август и 1 ноември, а мораат да се платат во срок од 30 дена по доспеалоста.

2) Аконтацните на данокот од IV група доспеваат за плаќање во четири еднакви годишни obroci: на 1 јануари, 1 април, 1 јули и 1 октомври, а мораат да се платат во срок од 30 дена по доспеалоста.

3) Даночните обезвизници кои што плаќаат аконтација по чл. 47 на овој закон како и даночните обезвизници кои што плаќаат разлика меѓу разрезаниот

Категорија на наследникот — подарокопримачот							
Височина на непосредниот данок на наследникот — подарокопримачот во хиљадници динари							
	I Деца	II Други потомци во права линија, маж и жена	III Преци во права линија	IV Бракја и сестри и нивните потомци во I степен	V Чичко, вујко, тетки и нивните потомци во I степен	VI Други наследници	
ВРЕДНОСТ НА НАСЛЕДСТВОТО ИЛИ ПОДАРОКОТ преку 3000000 1 — 3000000 500000 — 1000000 250 — 500000 100 — 250000 50 — 100000 25 — 50000 10 — 25000 до 10.000	До 2 2—10 преку 10	1 1,5 2	2 2,5 3	3 4 5	6 7 8	10 11 12	14 15 16
	До 2 2—10 преку 10	2,5 3 3,5	3,5 4 4,5	6 7 8	9 10 11	13 14 15	17 18 19
	До 2 2—10 преку 10	4 5 6	5 6 7	9 10 11	12 13 14	16 17 18	20 22 24
	До 2 2—10 преку 10	7 8 9	8 9 10	12 13 14	15 16 17	19 20 21	26 28 30
	До 2 2—10 преку 10	10 11 12	11 12 13	15 16 17	18 19 20	22 24 26	32 34 36
	До 2 2—10 преку 10	13 14 15	14 15 16	18 19 20	21 22 23	28 30 32	38 40 42
	До 2 2—10 преку 10	16 17 18	17 18 19	21 22 23	24 26 28	34 36 38	44 46 48
	До 2 2—10 преку 10	19 21 23	20 22 25	25 27 30	30 33 36	40 43 46	50 53 56
	До 2 2—10 преку 10	25 27 30	28 31 35	33 36 40	40 45 50	50 55 60	60 65 70

данок и платените аконтации, должни се да го платат дополнително разрезаниот данок, односно разликата во рок од 30 дена по прописно извршеното соопштење.

Член 54

1) На износи на данокот и аконтацијата кои што не се платени во рок, ќе се смета годишната камата во износ 6%.

2) Повеќе платениот данок му се враќа, по поднесената молба, на даночниот обвезник.

Член 55

1) Редовната наплата на данокот од групите II до IV ја врши околинскиот народен одбор преку месните народни одбори. Данокот може да се плати

преку чсковни сметки кај Поштенската штедилница и нејзините филиали.

2) Ако даночниот обвезник не го плати данокот благовремено, може наплатата да се изврши по присилен пат од движеностите од страна на околинските народни одбори преку месните народни одбори, а од недвиженостите преку судовите.

3) Присилна наплата на данокот се врши првенствено од движниот, а потоа од недвижниот имот на даночниот обвезник односно гарант.

4) За наплата данокот не можат да се земат во попис:

а) предмети на куќанството (облекло, рубље, обувки, намештај, садови и сл.) кои што се неопход-

ни за живот на даночниот обвезник и на неговата фамилија;

б) храна и огрев за лична употреба за даночниот обвезник и неговата фамилија за четири месеци дена;

в) одличја, фамилијарни хартии и слики;

г) 50% на чистиот приход од односот на службата и 70% на чистиот приход на личните и фамилијарните пензиски принадлежности. Потоа т се дава за извонреден успех во работата, доколку на нив, едномесечни принадлежности на умрен активен или пензионисан службеник и посмртнината, плаќањата од установата за социјалното осигурување по основот на осигурување за случај на болест, неспособување и незапосленост;

д) инвалидски поткрепи;

е) улоги на штеѓиња кај кредитните установи до 2.000 динари;

ж) орудија и други средства кои што се неопходни за лична работа или за вршење на лична самостојна или полусамостојна професија ако даночниот обвезник не е од страна на суд постојано лишан од правото да го врши своето занимавање;

з) кај земјоделците уште и окупјето до 20 ари земјиште со згради за живеење и поделелски згради и со мртвиот и живиот инвентар кој што е потребен за одржување ситното селско стопанство без употреба тугја работна сила.

4) На име накнада на трошкови за присилна наплата на данокот ќе се наплатуе во готово;

а) за предадена писмена опомена — такса по Законот за таксите;

б) за извршен попис и проценка на ствари — 10 динари ако долгот не е поголем од 1.000 динари, 1% ако е долгот поголем од 1.000 а не е поголем од 10.000 динари и 2% ако е долгот поголем од 10.000 динари;

в) за пренос, сместување, чување и продавање на попишаните ствари — стварно направените трошкови, не сметајќи ги дневниците и патните трошкови на службените лица.

Член 56

1) Во постапката за присилна наплата на данокот постоат три процесни работи:

а) опомена (општа или поединечна писмена);

б) попис; и

в) продавачка.

2) Меѓу секоја од овие работи мора да протече најмалку осум дена.

Член 57

1) Во оправдани случаи може да се дозволи почек.

2) Одобрениот почек не ослободуе од плаќање камати заради одоцнување.

V ГЛАВА

САНКЦИИ ЗА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ЗАКОН

Член 58

1) Даночен обвезник кој што во срок, одреден по закон, не поднесе даночна пријава или не ќе ги даде даночните подаци на барање на финансиските органи на државната управа ќе се казни парично од 50 до 5.000 динари. Со иста казна ќе се казнат и даночните обвезници кои што благовремено не го пријават почетокот или престанокот на даночната обвеза, а исто така и даночните обвезници од т.ч. 2) и 3) чл. 19 на законот кои што не ќе платат данок благовремено.

2) Даночниот обвезник кој што во пријавата не ќе ги наведе подациите означени во 22, 37 и 39 на овој закон ќе се казни со парична казна од 50 до 5.000 динари.

3) Кој во работите на тугја даноци не ќе даде потребни подаци кои што е должен да ги даде по овој закон ќе се казни парично со казна од 50 до 5.000 динари.

4) Даночните обвезници кои што се должни да водат работни книги па не ги водат или кои што не

дозволат преглед на книгите, ќе се казнат со парична казна од 1.000 до 20.000 динари.

5) Државниот службеник кој што не постапи по ст. 1) чл. 28 на законот ќе се казни со парична казна од 50 до 2.000 динари.

6) Казната од претходните ставови ја одмеруе финансискиот орган на државната управа кому му се поднесуе пријавата односно кој што ги бира податоците.

Член 59

1) Ако физички или правни лица, кои што се должни при исплатата односно одоцувањето на приходот да заплатат данок, не ќе го заплатат данокот или ќе го заплатат а не го предадат благовремено, ќе се казнат парично од 100 до 10.000 динари.

2) Казната ја изречуе надлежниот околински народен одбор.

Член 60

1) Лице кое што како кукјен помошник не плати данок пред стапувањето во служба ќе се казни, покрај дополнително платениот данок, со 150 динари.

2) Работодавач кој што ќе прими како кукјен помошник лице кое што не платило данок по групата III ќе се казни со 150 динари.

3) Казните ги изречуе надлежниот околински народен одбор.

Член 61

1) За дело на даночна утаја ќе се казни лицето кое што во стварите на сопствениот данок или како застапник на друг поднесе односно ќе даде лажни или непотполни подаци (во пријавата или вон неа), во намера да го избегне плаќањето на данокот во целост или делимично.

2) За дело од претходниот став ќе се казни даночниот обвезник, физичко или правно лице, со парична казна од 1.000 до 500.000 динари.

3) Застапниците на физички или правни лица ќе се казнат за деле од претходниот став со парична казна од 1.000 до 50.000 динари покрај обвезникот кој што се казнуе по ст. 2)

4) Во особено тешки случаи ќе се казнат физички лица покрај казната од ст. 2) и 3) и со лишување од слобода од еден месец до една година со губиток на политички и поедини граѓански права за време на издржувањето на казната.

5) За изречување казната по одредбите на овој член надлежен е народниот окружен суд на обвезниковиот домицил.

Член 62

Претходните извидувања по делото од чл. 61 на овој закон ги врши народниот одбор надлежен за разрез на данокот.

VI ГЛАВА

ГАРАНЦИЈА

Член 63

Физички и правни лица кои што се по овој закон должни да одбиват данок при исплата односно одобрување на приходи гарантираат за тој данок.

Член 64

1) Државата има на доспеалиот данок првенствено право на наплата од целокупниот имот и приходите на даночниот обвезник односно гарантот за време од 5 години по доспеалоста.

2) При преносот на недвижниот имот со накнада должен е преносителот на имотот да поднесе уверение за платените непосредни и месни даноци, во противно преносот не може да се изврши.

3) Пред то што ќе се плати потполно доспеалиот данок за наследство односно доспеалиот данок на подароци народниот суд не смеа да изврши пренос на недвижниот имот на наследниците односно подарокопримачите.

VII ГЛАВА

ЖАЛБИ

Член 65

1) Против сите првостепените решења донесени по овој закон има место на жалба во рок од 30 дена по нивното соопштување и тоа само на една повисока инстанца. Даночниот референт може да поднесе жалба само против решењата на даночните комисији за височината на даночните основици на данокот на доход и против решењата на комисиите за височината на даночните основици на данокот на наследства и подароци.

2) Против првостепените решења на пониските народни одбори се поднесуваат жалби на повисокиот народен одбор. Против решењата од окружниот народен одбор жалбите се поднесуваат на министерот на финансите на народната република односно на финансиското одделение на автономната покраина односно на финансиското одделение на обласниот народен одбор.

3) Против првостепените решења донесени од страна на даночната комисија при околинскиот народен одбор жалбите се поднесуваат на даночните комисији при окружните народни одбори. Против првостепените решења на даночните комисији при окружните народни одбори жалбите се поднесуваат на даночната комисија при министерството на финансите на народната република, односно на даночната комисија при финансиското одделение на автономната покраина или област.

4) Комисијата при министерството на финансите на народната република односно при финансиското одделение на автономната покраина или област се состои од 5 члена кои што ги избира власта на народната република односно главниот извршни одбор на автономната покраина односно обласниот извршни одбор. Референтот го поставува министерот за финансите на народната република односно повереникот за финансите на автономната покраина или претседателот на обласниот одбор.

Член 66

Во поглед на жалбите како и постапката кај на родните судови воопшто, кога донесуваат одлуки по вините од овој закон, важи судската кривична постапка.

VIII ГЛАВА

ЗАСТАРЕЛОСТ

Член 67

1) Правото на државата на разрез и наплата на данокот и на изречување и извршување казната по овој закон не застарува.

2) Исто така не застарува ни правото на даночниот обвезник на повраќање на данокот кој што не е должен да го плати.

3) Правосилниот а неправилно извршен разрез на данокот може да се измени во рок од 3 години од денот на соопштувањето во корист или на штета на даночниот обвезник.

IX ГЛАВА

МЕСНИ ДАНОЦИ

Член 68

1) На непосредни даноци по овој закон можат едино со согласност на Министерот на финансите ФНРЈ да се наплатуваат месни даноци на народните одбори само до вкупна височина од најповеќе 100% на непосредниот данок.

2) Месните даноци не можат да се наплатуваат:

а) на данок по одбиток на приходи од односот на службата, односно на соодветниот дел на данокот по IV група кој што сразмерно отпаѓа на приходи од односот на службата;

б) на данок на хонорари, награди и слични приходи вон односот на службата, односно на соодветниот дел на данокот по IV група кој што сразмерно отпаѓа на овие приходи;

в) на данок на приходи од улози на штеѓња кај кредитните установи;

г) на данок на приходи од продавање лозови на Државната класна лотарија и лозови на други одобрени лотарии;

д) на данок и згодици по лозовите од другите одобрени лотарии и по другите хартии од вредност;

ѓ) на данок на згодици (добивки) во готово по обложувањата на трки, спортски и други приредби и на томбола;

е) на данок по фиксниот став на обвезниците од точ. 1) и 2) чл. 19 на законот; и

ж) на данок на наследства и подароци.

X ГЛАВА

ПРЕОДНИ НАРЕДБИ

Член 69

1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат сите даночни ослободувања макар од кој вид тие биле.

2) Укинувањето на ослободувањата по ст. 1) на овој член важи и за 1945 година за оние даночни обвезници од II и IV група кај кои што постои даночна обвеза за 1946 година, а на кои разрезот на данок за 1945 година ќе се изврши по овој закон, — освен за стопанските кооперации кои што нема да се задолжуваат со данок за 1945 година, доколку за тоа ги исполнуваат условите по пораните прописи.

XI ГЛАВА

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

Поблиски одредби за извршување на овој закон ќе пропише Министерот на финансите ФНРЈ со правилник.

Член 71

1) Се овластува Министерот на финансите ФНРЈ да издава напатствија за применување на овој закон.

2) Се овластува Министерот на финансите да по предлог на министерот за финансите на народната република може да го продолжи разрезот на данокот од претходната година за следната година.

3) Се овластува Владата ФНРЈ по предлог на Министерот на финансите ФНРЈ да може да ги менува даночните стопи на непосредните даноци.

Член 72

1) Разрезаните даноци по стариот Закон за непосредни даноци за 1945 година ќе се отпишат, а уплатените суми по тие разреди ќе се сметаат во уплатата на данокот разрезан по овој закон.

2) Уплатите на данок на обвезниците од претходниот став на овој член на име на даночно задолжување за 1945 година се сметаат како аконтации на данок разрезан по овој закон.

3) Прописите на овој закон ќе се применуваат и на оставините по кој што не е донесена правосилна одлука.

4) Исклучително од одредбите на чл. 26 на овој закон, при разрезот на данокот на наследства и подароци на лицата чијата таксена односно даночна обвеза настанала за време до 31 декември 1945 година, а разрезот на таксата односно данокот не постанат правосилни, ќе се земе како даночна основица вредноста на наследството односно подарокот на ден 1

јануари 1946 година. Ако не е возможно да се утврди вредноста на ден 1 јануари 1946 година, истата ќе се утврди спрема вредноста која што дотичната ствар ја имала во време од 1 јануари до 6 април 1941 година по курсот 1 југословенски динар рамно 1 динар ДФЈ.

5) Прописите на овој закон ќе се применуваат и на оние оставини по кои што по досегашните прописи околинскиот суд бил надлежен за разрез и наплата на наследната такса, без оглед на времето на смртта на оставачот.

Член 73

Овој закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“, а ќе се применуе и при разрезот на данокот по II и IV група за 1945 година.

Во поглед на данокот кој што се наплатуе при исплатата и одобруењето на приходите овој закон ќе се применуе од првата исплата односно одобруењето на приходот после неговото објавуење во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

Доколку по досегашните одредби е извршена наплата на данок а по одредбите на овој закон е предвидено ослободуење од данок или е предвиден данок во други износи, нема да се врши ни враќање ни дополнителна наплата на евентуалните разлики.

У. бр. 424

11 август 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

480.

У К А З

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда и измени и дополнуења на Законот за валоризација од 27 октомври 1945 година, кој што на основа овластуењето од членот 136 Уставот го донеле законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА ОД 27 ОКТОМВРИ 1945 ГОДИНА

Законот за валоризација од 27 октомври 1945 година се потврдуе со измените и дополнуењата направени во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен текст гласи:

ЗАКОН

за валоризација

Член 1

Сите претпријатија и установи обвезни на јавно полагање сметки односно на водење работни книги се должни по прописите на овој закон да ги валоризуваат сите свои инвестиции, како што се: недвижности, машини и машински постројки, строј од секој вид, алати, жив и мртов инвентар, концесии, патенти, лиценци и слични права.

Член 2

1) Предвојните инвестиции од чл. 1 на овој закон и фондовите кои што служат за амортизација на овие инвестиции се валоризуваат од старите југословенски динари во динари ДФЈ ал пари.

2) Валоризацијата на овие инвестиции односно фондови се врши според книжната состојба на ден 18 април 1941 година. Ако книжните вредности на овие инвестиции односно фондови се пресметани во текот на окупацијата во окупатиска валута, имаат предвалоризацијата да се вратат во стари југословенски динари по курсот по кој биле пресметани од старите југословенски динари во окупатиска валута.

3) Доколку во време од 18 април 1941 година до денот на влегуење во сила на овој закон на фондовите кои служат за амортизација на овие инвестиции се дотирани амортизациони квоти, има валоризованиот износ на овие фондови со состојбата на ден 18 април 1941 година да се поголеми за амортизационите квоти кои што отпаѓаат на овие инвестиции за споменатото време, со тоа да се овие квоти пресметаат на основа валоризованите вредности на овие инвестиции во истиот постоток во кој овие инвестиции биле амортизирани.

4) Доколку по овие инвестиции се вршени амортизации во време од 18 април 1941 година до денот на влегуењето во сила на овој закон со непосредно смалуење книжниот износ, валоризованиот износ се смалуе за соодветниот постоток на амортизацијата.

Член 3

1) Инвестициите од чл. 1 на овој закон кои се книжени после 18 април 1941 година се валоризуваат во динари ДФЈ во оние износи кои што би одговарале на нивната вредност во старите југословенски динари во време од 1 јануари до 18 април 1941 година.

2) Доколку се вршени амортизации на овие инвестиции, валоризованиот износ на инвестициите се смалуе за соодветниот постоток на амортизацијата ако амортизацијата е извршена со непосредно смалуење на книжниот износ ако, меѓутоа, амортизацијата е извршена преку дотирање на амортизациониот фонд, овој фонд има да се поголеми за амортизационите квоти кои што отпаѓаат на овие инвестиции, со тоа да овие квоти се пресметаат на основа валоризованите вредности на овие инвестиции во истиот постоток во кој овие инвестиции биле амортизирани.

3) Предлогот за валоризација по прописите на овој член му го поднесуе на министерството на финансите на народната република претпријатието кое е сопственик на односите инвестиции, давајќи при тоа потребни образложуења и докази. Одлуката за износот во кој овие инвестиции се валоризуваат да донесуе министерот на финансите на народната република по сослушуење на комисијата за валоризација, која има да се образуе при секое министерство на финансите на народната република.

4) Министерот на финансите ФНРЈ може да ги овласти комисиите за валоризација при министерствата на финансите на народните републики сами да ги донесуваат овие одлуки.

Член 4

1) Доколку поедино претпријатие, бидејќи во врска со замената на окупатиските пари сите делови на неговиот имот се пресметуваат во динари ДФЈ по односите прописи, би доспеало според билансот во положба да е пасивно, додека стварна вредност на неговите предвојни инвестиции во време од 1 јануари до 18 април 1941 година била поголема од износот добиен со валоризација, по чл. 2 на овој закон, тоа претпријатие може да поднесе на министерството на финансите на народната република предлог, давајќи потребни образложуења и докази,

да се такви негови инвестиции валоризуат до износот на нивната стварна вредност во тоа време. Одлуката за износот во кој што овие инвестиции се валоризуат ја донесуе министерот на финансите на народната република по сослущуење комисијата за валоризација при министерството на финансите на народната република.

2) Осигурителното претпријатие кое во наменскиот имот има инвестиции чија стварна вредност во време од 1 јануари до 18 април 1941 година била поголема од износот добиен со валоризација по чл. 2 на овој закон, должно е таков случај да пријави на Министерството на финансите ФНРЈ, давајќи ги при тоа сите потребни подаци. Одлуката за износот во кој што овие инвестиции се валоризуат ја донесуе Министерот на финансите ФНРЈ по сослущуење комисијата за валоризација при Министерството на финансите ФНРЈ.

3) Министерот на финансите ФНРЈ може и без пријава на осигурителните претпријатија да донесе одлука за валоризација на такви инвестиции до износ на нивните стварни вредности во споменатото време, а по сослущуење комисијата за валоризација при Министерството на финансите ФНРЈ.

Член 5

1) Износите на валоризованите инвестиции од чл. 1 на овој закон, изразени во динари ДФЈ, не смеат да бидат поголеми од износот на сегашната стварна вредност на овие инвестиции, доколку овие поставале неупотребиви или помалку употребиви заради оштетувањата настанати со војни операции од секој вид заради измена на економските услови.

2) Постапката за утврдување смалената вредност на инвестициите по предниот став на овој член во се е еднаква на постапката од чл. 3 ст. 3) односно од чл. 4 ст. 2) на овој закон.

Член 6

1) Вишковите кои ќе се појават при спроведувањето валоризацијата имаат да се употребат повенствено за покријќје на работните губици од билансите кои што се заклучени после 18 април 1941 година и на сите мањкови кои ќе се покажат во билансот оти се во врска со замената на окупациските пари сите делови на имотот пресметаат во динари ДФЈ по односните прописи. Евентуален вишок преку ова има да се употреби на зголемување основната главница на претпријатието од чл. 1 на овој закон до нејзиниот номинален износ на ден 18 април 1941 година, па потоа, кај претпријатијата обвезни на јавно полагање сметка и на зголемување резервните фондови на овие претпријатија до нивниот номинален износ на истиот ден.

2) Меѓутоа, вишковите на валоризација кои проистекнуат од инвестициите книжени досле 18 април 1941 година не можат да се употребуат на зголемување основната главница и резервните фондови во смисла на предниот став.

3) Вкупниот износ на главницата добиен по предниот начин се дели кај акционерските друштва и кооперациите со вкупниот број на акциите односно уделите, без оглед на време на нивната уплата, така да секоја акција односно удел има иста номинална вредност во динари ДФЈ. Сходно важи и во поглед на главницата на претпријатието на друг правни облик, чин се сопственици две или повеќе лица (ортаклук, командитно друштво, друштво со ограничена гаранција и тн.).

4) Овие зголемувања на главницата не се жуват на плаќање такса, а износите на вишковите употребени на зголемување главницата и фондовите по ст. 1 на овој член не се оданочуат.

Член 7

1) Исклучително од чл. 6 на овој закон, вишкови кои ќе се појават при спроведувањето валоризацијата на инвестициите од чл. 1 на овој закон кај осигурителните претпријатија имаат, доколку се со-

ставни дел на наменскиот имот, да се употребат исклучително на зголемување математичките резерви образуени до 18 април 1941 година и резервите за исплата настанатите а неликвидирани штети по осигурувањата на живот заклучени до 18 април 1941 година. Износите на вишковите употребени во овие зголемувања не се оданочуат.

2) Поблиски одредби за извршување на прописите од овој член ќе издаде Министерството на финансите ФНРЈ.

Член 8

1) Валоризацијата по прописите на овој закон има да се изврши под 31 декември 1945 година.

2) Министерот на финансите ФНРЈ може исклучително да одреди и друг ден под кој што има да се изврши валоризацијата.

Член 9

1) За прекршување односно неизвршување прописите на овој закон ќе се казни парично до износ кој што не може да ја прејде височината на вредноста на инвестициите на претпријатието.

2) Казните ги изрече сја министерството на финансите кое е надлежно за примена на прописите за чие прекршување односно неизвршување се казнуе.

3) Износите на наплатените парични казни се внесуат во Фондот за обнова земјата и помош на пострадалите краишта.

Член 10

Се овластуе Министерот на финансите ФНРЈ да издава напатствија за извршување прописите на овој закон.

Член 11

Овој закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

У. бр. 422

14 август 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перуничич, с. р.

Претседател,

др. Иван Рибар, с. р.

481.

На основа ставот 3 чл. 53 Законот за социално осигурување работниците, намештениците и службениците, а во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ издавам

НАРЕДБА

ЗА ОДДЕЛЕН ПРИВРЕМЕН ДОДАТОК НА РЕНТИ
ЗА ПЕНЗИИ ОД СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

1) На лица, кои што уживаат законско право на рента односно пензија од обвезното социално осигурување во височина помала од соодветниот износ на рентата односно пензијата спрема чл. 3 оваа наредба, ќе се исплатуе покрај припадната рента односно пензија уште одделен привремен додаток на рента односно пензија.

2) Одделен привремен додаток по прописите на оваа наредба нема да се исплатуе на лица кои што не стекнале законско право на пензија туку поради изнеможност или староста им е доделена пензија врз

основа на Правилникот за доделување пензии на старите и изнемогнати работници и намештеници од средствата на Срединниот завод за социално осигурување („Службен лист“ бр. 100 од 25 декември 1945 година), како ни на лица кои примат аконтација на рентата односно пензијата од иностранство по Напатствието на Министерот на трудот на Владата ФНРЈ за исплата хитни помошти на пензионите, кои што не примаат рента од иностранство („Службен лист ФНРЈ“ бр. 44 од 31 мај 1946 година).

Член 2

Како одделен привремен додаток на рента односно пензија се исплатуе разликата меѓу законската рента или пензија односно минималната рента или пензија пропишана со Уредбата за одредување минимални ренти и пензии и за исплата отпремнина на уживателите на ренти кај установите за социално осигурување од 4 септември 1945 година („Службен лист“ број 70 од 14 септември 1945 година) и соодветните износи на зголемените ренти односно пензии пропишани во чл. 3 оваа наредба.

Член 3

1) Вкупниот месечен износ на законската односно минималната лична рента од осигурувањето за случај на несреќа, уголемен со одделниот привремен додаток, изнесуе за уживателите рента со смалената способност за работа:

	Динари
а) преку 33.3% до уклучиво 50% —	600.—
б) „ 50% „ „ 60% —	800.—
в) „ 60% „ „ 80% —	1.200.—
г) „ 80% „ „ 100% —	1.400.—
д) „ 100% — — — — —	2.000.—

2) Вкупниот месечен износ на законската односно минималната лична пензија од осигурувањето за случај изнемоглост, старост или смрт (пензииско осигурување), уголемен со одделниот привремен додаток изнесуе за уживателите на пензија:

	Динари
а) за изнемоглост — — — — —	1.200.—
б) за старост — — — — —	1.400.—

3) Вкупниот месечен износ на законските односно минималните фамилијарни ренти и пензии, уголемени со одделниот привремен додаток, изнесуе:

	Динари
а) за 1 член (за вдовица, вдовец или сираче) — — — — —	800.—
б) за 2 члена (вдовица или вдовец со дете или за две сирачиња) — — —	1.100.—
в) за 3 и повеќе членови (вдовица или вдовец со две или повеќе деца или за три и повеќе сирачиња) — — —	1.400.—

Член 4

1) Одделниот привремен додаток по прописите од оваа наредба е вонредно давање во поглед на кое што правно барање од осигурувањето не постои.

2) Судовите за социално осигурување не се надлежни за решавање по предметите на исплата одделниот привремен додаток по прописите од оваа наредба.

Член 5

1) Одделниот привремен додаток се исплатуе по званична должност, без одделна молба на овластените лица и без одделна одлука.

2) Дополнотокот на рента односно пензија, наведен во претходниот став, се исплатуе месечно унапред заедно со доспеалиот оброк на рентата односно пензијата.

Член 6

1) Одделниот привремен додаток по прописите на оваа наредба ќе се исплатуе со оброците на рента

односно пензијата, доспеали за време од 1 јули 1946 година до 31 декември 1946 година.

2) Понатамошно исплатување на одделниот привремен додаток ќе се регулира со одделна наредба.

Член 7

1) Исплатата на одделниот привремен додаток има да се изврши за оброците на рентите односно пензиите, доспеали на исплата пред 1 октомври 1946 година најдалеку на 31 октомври 1946 година, а за оброците доспеали за исплата почнувајќи од 1 октомври 1946 година натаму, редовно месечно по прописите на членот 5 став 2).

2) Ако правото на рента односно пензија престанало после 1 јули 1946 година а пред влегувањето во сила на оваа наредба, не се исплатуе додаток по прописите на оваа наредба ни на бившите уживатели на рента односно пензија ни на нивните наследници.

Член 8

Оваа наредба влегује во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

IV бр. 5284

22 август 1946 година

Белград

Министер на трудот,
Вичко Крстулович, с. р.

Согласен,
Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

482.

На основа чл. 85 ст. 2 Уставот ФНРЈ, зароти извршувањето на постоеќите поморско-санитетските прописи, а во согласност со Комитетот за заштита на народното здравје на Владата ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА САНИТЕТСКАТА ТАРИФА ВО МОРСКИТЕ ЛУКИ НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Доколку по поморско-санитетските прописи има да се изврши лекарски преглед на бродската посада и патници за слободен сообраќај со копното, прегледот ќе го вршат лекарите на надлежните месни државни санитетски установи, а во недостаток на овие приватните лекари.

Член 2

За извршениот лекарски преглед во смисла чл. 1) на оваа наредба бродот ќе плати накнада:

а) ако на бродот се навогјаат заклучно 20 лица (посада и патници заедно) Динари 100.—

б) ако на бродот се навогјаат преку 20 до заклучно 30 лица Динари 120.—

в) ако се на бродот преку 30 лица Динари 150.—
Накнадата се поголеми за 50% ако е лекарскиот преглед извршен ноќе.

Ако е бродот на сидриште или пристаниште кое што е далеку преку 3 километра од лучкиот уред, заповедникот на бродот му ставуе на располагање на лекарот соодветни средства за превоз.

Член 3

За поединечни прегледи на обележител или унесреќениот член на посадата или на патниците ќе се исплати накнада од Дин. 40.— по ден и Дин. 60.— по ноќе за секое прегледано лице.

Накиадата се смалуе за 30% ако е истовремено прегледано повеќе од два лица.

И за сите прегледи важи одредбата на последниот став член 2 на оваа наредба.

Член 4

За испрцавање од бродот односно прекрцавање на друг брод или пренесување во болница болесници и лица сомнителни оти се заразени со заразни болести ќе се наплатат трошкови пропишани од надлежните месни власти.

Член 5

Се ослободуат од плаќањето накнада од чл. 2 ст. 1 на оваа наредба бродовите кои што донесуат во нашите луки испратки од УНРРА.

Член 6

Накиадите од оваа наредба ги наплатуе месниот лучки уред во корист на државната установа, чините органи во вршат прегледот, односно во корист на приватниот лекар кога го врши тој прегледот.

За исплата накнадата гарантира бродот.

Член 7

Нокјта по оваа тарифа се смета од 20 до 6 сатот на следниот ден.

Член 8

Управата на поморството ќе пропише наплатствија во поглед на постапката за наплатување како и исплатување на накнадата.

Член 9

Оваа наредба влегуе во сила месец дена по објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

IV бр. 7080

15 август 1946 година

Белград

Министер на поморството,
Анте Вркљан, с. р.

483.

РЕШЕЊЕ

ЗА СПЕЦИАЛНИ ТАКСИ ЗА УВЕРЕЊА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВОКЈЕТО И ВОКЈНИТЕ ПРЕРАБОТУАЧКИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

На основа Уредбата за контролирање на вокјето и вокјните преработувачки наменети за извоз, а во согласност со Министерот на финансите,

решуам

на уверењата кои што ги издава Министерството на надворешната трговија со цел на обезбедување на пропишаниот квалитет на извозните продукти да се одобри наплата на специална такса за долу означените продукти и релации:

Динари за тона

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1) свеже вокје (сем грозје) — — — — — | 20.— |
| 2) свеже грозје — — — — — | 25.— |
| 3) суви сливи — — — — — | 30.— |
| 4) суви јаболки и круши — — — — — | 20.— |
| 5) вокјна пулпа и марк — — — — — | 20.— |
| 6) ораси во лушпа — — — — — | 30.— |
| 7) пекмез од сливи — — — — — | 30.— |

Кога извозните испратки на наведените продукти се испратат за иностранство како денчани испратки, т. е. кога една испратка не прејдуе една тона, ќе се

наплатуе такса за секое издадено уверење за квалитетот кај такви испратки Дин. 100.—

Горе означените такси ќе ги наплатуе Министерството на надворешната трговија директно од извозникот и ќе ги покаже како вонреден државен приход по парт. 33 буџетот на приходите за 1946 година.

Ова решение влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“

V бр. 34661

12 август 1946 година

Белград

Министер на надворешната трговија,
инж. Н. Петровиќ, с. р.

Согласан сум со горното решение,
Министер на финансите,
С. Жујовиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 16 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавач претседателот Владимир Симиќ,

Секретар Љубчо Арсов.

Претседателот Владимир Симиќ го отвора IX редовен состанок во 17.20 сатот.

Прочитаниот записник на VIII редовен состанок Векјето го прима без забелешки.

Се соопштуе и прима на знаење актот на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ со кој што известуе да ја закажал заедничката седница на обата дома на Народната скупштина за 17 јули 1946 година во 10.30 сатот со дневен ред: одговор од Потпретседателот на Владата ФНРЈ Едвард Кардељ по прашањето на народниот пратеник Радована Мијушковиќ кое се однесуе на Трст и Јулиска Краина и во општо на прашањата кои што се однесуат на Југославија

Се соопштуе извештајот на законодавниот одбор за предлогот на Законот за социјално осигурување на работниците, намештениците и службениците и претседателот соопштуе оти овој извештај е штампан, разделен на народните пратеници а предлогот да е векје ставен на дневен ред.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за болување и отсуства и по предлог на претседателот Векјето им одобруе болувања на Тома Кутурец месец дена, Елхемја Побрич седум дена, Драгослава Марковиќ 20 дена, Божитара Дамњановиќ 42 дена, Иљана Стефановиќ 42 дена, др. Светозара Ритиг 30 дена, Кирила Мичајловски 5 дена, Панај Гјукич два месеца, Димитра Влахов десет дена, Новака Мاستиловиќ 5 дена, Омера Гјукич 15 дена, Бошка Крстиќ 14 дена и отсуства заради хитни работи по 7 дена на Кирила Петровиќ, Кокумета Навмовски и Чела Грбич.

Сите прочитани молби и жалби се упатени на Одборот за молби и жалби.

По ова се соопштуе да Векјето на народите во смисла членот 63 Уставот ги доставило на Сојузното векје на решавање законските предлози онака како се усвоени во Векјето на народите и тоа: предлог на Законот за општо помилување вините од уредбите за откуп поделелските производи и предлог на Законот за Југословенскиот Црвен крст.

Претседателот го известуе Векјето да ги упореди текстовите од примените закоаски предлози со текстовите на нстите законски предлози кои што се

конечно усвоени и во Сојузното векје и да утврдил оти сите текстови се потполно истоветни, и го става овој свој извештај на Векјето на гласање.

Гласајќи со дигање раце, Векјето едногласно го усвои овој извештај и претседателот објавува оти со ова Народната скупштина ФНРЈ го примила Законот за општо помилување вините од уредбите за откуп поделелските производи и Законот за Југословенскиот Црвен крст, кои што во смисла на членот 46 Пословникот на Сојузното векје ќе бидат доставени на Президиумот на Народната скупштина заради прогласување.

По ова се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Основниот закон за кооперациите.

По предлог на народниот пратеник др. Јаков Гргурич Векјето одлучува да измените и дополнувањата учинети во овој законски предлог не се читаат оти сите народни пратеници добиле штампан извештај.

По ова известителот на законодавниот одбор Иван Гранѓа го образложи одборскиот извештај, па претседателот отвора начелен претрес.

Зборувајќи Министерот на индустријата Борис Кидрич „за“, Костадин Лукич „за“, др. Драгољуб Јовановиќ „против“, Министер на индустријата Борис Кидрич „за“, Томо Војкович „за“, Добросав Томишевич „за“, Моша Пијаде „за“, Јанес Хрибар „за“, Милорад Вујачиќ „за“, Живота Ѓермановиќ „за“, Ратко Петровиќ „за“, др. Драгољуб Јовановиќ заради лично објаснување и Министерот на индустријата Борис Кидрич „за“, а Векјето гласајќи со дигање раце го усвои овој законски предлог во начело со два гласа против.

Како во претресот во поединостите никој не се јавил за реч, Векјето, гласајќи со дигање раце, ги усвои, и тоа: членовите 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, и 48 едногласно, членовите 6, 7, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 и 46 со два гласа против, а членовите 14, 17, 22, 30, 32, 33, 40, 44, 45 и 47 со еден глас против по предлогот и извештајот на законодавниот одбор.

По ова се пристапува на конечното решавање за законскиот предлог во целост. По извршеното поименично гласање претседателот објавува да гласале сосема 244 народни пратеници, од кои што 242 „за“ и 2 „против“ со што предлогот на Основниот закон за кооперациите во Сојузното векје е конечно усвоен, па во смисла членот 63 уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното векје ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ.

Кога известителот на законодавниот одбор Филип Лакуш го прочита одборскиот извештај, претседателот отвора начелен претрес.

Зборувајќи: др. Драгољуб Јовановиќ „против“, Моша Пијаде „за“ па Векјето, гласајќи со дигање раце, го усвои и овој предлог на законот во начело само со еден глас „против“.

Како за претрес во поединостите никој не се пријави за реч, Векјето, гласајќи со дигање раце, ги усвои сите 11 членови на овој законски предлог по предлогот и извештајот на законодавниот одбор, и тоа сите членови сем членот 7 едногласно, а членот 7 со еден глас „против“.

По ова се пристапува на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавува: да гласале сосема 188 народни пратеници, од кои што 187 „за“ и 1 „против“, со што предлогот на Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ во Сојузното векје е конечно усво-

ен, па во смисла на членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното векје ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

По ова претседателот Владимир Симич со пристап на Векјето ја заклучи седницата во 22.35 саатот, а идната ја закажа за среда, на 17 јули 1946 година, во 17 саатот со дневен ред:

- 1) претрес предлогот на Законот за конверзија на предвојните внатрешни државни долгови и обвези;
- 2) претрес предлогот на Законот за служба во Југословенската армија;
- 3) претрес предлогот на Законот за Јавното обвинителство;
- 4) претрес предлогот на Законот за државните службеници;
- 5) претрес предлогот на Основниот закон за државните стопански претпријатија;
- 6) претрес предлогот на Основниот закон за постапување со експроприраните и конфискуваните шумски поседи; и
- 7) претрес предлогот на Законот за социалното осигурување на работниците, наместениците и службениците.

16 јули 1946 година

Белград

Секретар,

Стеван Јовичиќ, с. р.

Претседател,

Владимир Симич, с. р.

ИСПРАВКИ

Во Законот за државните службеници („Службен лист ФНРЈ“ број 62 од 2 август 1946 година) се поткрала следната грешка:

во членот 9 наместо „заедничко создавање“ треба да стои „заедничка грижа“.

Бр. 968 — Од Комитетот за законодавство и изградба на народната власт, 15 август 1946 година.

Во Законот за регулирање предвојните обвези, објавен во „Службениот лист ФНРЈ“ (македонско издание) бр. 66 од 16 август 1946 година се поткрала следната грешка:

во чл. 5 ст. 1) вториот ред стои: „службодателот ја плаќа својот бивш службеник“, а треба: „службодателот ја плаќа на својот бивш службеник“.

— Од Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“.

СОДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 479. Закон за потврда и измени и дополнувања на Законот за непосредните даноци — — | 809 |
| 480. Закон за потврда и измени и дополнувања на Законот за валоризација од 27 октомври 1945 година — — — — — | 820 |
| 481. Наредба за одделен привремен додаток на рентите и пензиите од социалното осигурување — — — — — | 821 |
| 482. Наредба за санитетската тарифа во морските луки на Федеративната Народна Република Југославија — — — — — | 822 |
| 483. Решение за специални такси за уверења за квалитетот на вокјето и вокјите препработувачки наменети за извоз — — — — — | 823 |